

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2018 – 2020

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НОРМАТИВНА, ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Цели:

- Унапредување на правната рамка за граѓанските организации
- Воспоставување даночна рамка којашто одговара на спецификите на работењето на граѓанските организации и го овозможува нивниот развој
- Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации
- Зајакнување на институционалната рамка и практиките за соработка помеѓу Владата, органите на државната управа и граѓанските организации

МЕРКА 1: Измени на Законот за здруженија и фондации во насока на воспоставување функционален модел за стекнување со статус на организации од јавен интерес, правно препознавање на неформалните групи, прецизирање на одредбите за непартиско дејствување и влијание врз избори, утврдување на условите за распределба и користење на средства од Буџетот на Република Македонија од граѓанските организации

| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
|--|---|--|--|-----------------------|
| 1.1. Иницирање и спроведување на консултации со јавноста за предизвиците од претходното спроведување на Законот со цел да се оцени спроведувањето на Законот за здруженија и фондации во претходниот период | 1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Заклучоците за спроведувањето на Законот за здруженија и фондации во претходниот период се подготвени и објавени | Министерство за правда Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018, 3 ^{то} тромесечје | |
| 1.2. Анализа на потребите за изменување на Законот (особено во делот на организации од јавен | 1. Заклучоци за потребата да се измени Законот за здруженија и фондации во делот на организации од јавен интерес, правно | Министерство за правда Генерален секретаријат | 2018, 3 ^{то} тромесечје | |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
| <p>интерес, правно препознавање на неформалните групи, прецизирање на непартиското дејствување и влијанија врз избори, услови за распределба и користење на средства од буџетот за граѓански организации, вршење на економски активности од непрофитни организации)</p> | <p>препознавање на неформалните групи, непартиско дејствување и влијанија врз избори, услови за распределба и користење на средства од буџетот за граѓанските организации, вршењето на економски активности од непрофитни организации 2. Одржана е седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на тема измени на Законот за здруженија и фондации</p> | <p>- Одделение за соработка со невладини организации</p> | | |
| <p>1.3. Подготовка на измени на Законот за здруженија и фондации врз основа на јавните консултации (поврзано со активности 1.1. и 1.2.)</p> | <p>1. Подготвени се измените на Законот за здруженија и фондации и тие содржат измени во врска со следното: - организации од јавен интерес - правно препознавање на неформалните групи - непартиско дејствување и влијание врз избори - услови за распределба и користење на средства од буџетот на граѓанските организации - вршење на економски активности од страна на непрофитни организации (обврски за здруженијата и фондациите да го регулираат спроведувањето на економските активности во својот статут)</p> | <p>Министерство за правда</p> | <p>2018, 4^{то} тромесечје</p> | |
| <p>МЕРКА 2: Анализа на ефектите и избор на најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации во однос на данокот на добивка</p> | | | | |
| <p>АКТИВНОСТИ:</p> | <p>ИНДИКАТОРИ</p> | <p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p> | <p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p> | <p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p> |
| <p>2.1. Спроведување на јавни консултации за предизвиците и искуствата со цел избор на</p> | <p>1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на ГО вклучени во јавните</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2018, 3^{то} - 4^{то} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|
| <p>најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации од аспект на данокот на добивка</p> | <p>консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на тема анализа на сегашната состојба во врска со даночниот третман и препораките за најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации 5. Објавена е анализа за сегашната состојба во врска со даночниот третман и препораките за најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации</p> | | | |
| <p>2.2. Подготовка на нова нормативна рамка за даночниот третман на непрофитни организации, согласно препораките и заклучоците од спроведувањето на мерката 2.1.</p> | <p>1. Подготвени се измени на закони (и/или подзаконски акти) во однос на даночниот третман на непрофитни организации</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2019, 1^{во} тромесечје</p> | |
| <p>2.3. Ревизија на текстот на Упатството/Прирачникот - „Економски активности: вршење дејност од граѓанска организација“ согласно најновите измени на законите (и/или подзаконски акти) во однос на даночниот третман на непрофитни организации</p> | <p>1. Формирана е работна група за ревизија на Упатството/Прирачникот 2. Број на претставници од граѓанските организации во работната група 3. Ревидирано е Упатството/Прирачникот 4. Ревидираното Упатство/Прирачник е јавно достапно</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2019, 2^{ро} тромесечје</p> | |
| <p>2.4. Изработка на едукативен модул за државните службеници кои работат на спроведување на даночното законодавство</p> | <p>1. Изработен е едукативниот модул 2. Изработено е и објавено Упатството за едукативниот модул</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2020, 1^{во} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| <p>2.5. Спроведување на обуки за државните службеници кои работат на спроведување на даночното законодавство</p> | <p>1. Спроведени се 4 работилници 2. Обучени се 60 државни службеници</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2020, 2^{po} тромесечје</p> | |
| <p>2.6. Годишен мониторинг на спроведувањето на Упатството/Прирачникот</p> | <p>1. Изработени се (електронски) обрасци за известување во врска со спроведувањето и употребата на Упатството/Прирачникот од институциите 2. Предлог Годишниот извештај за спроведувањето и употребата на Упатството/Прирачникот е разгледан на седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 3. Годишниот извештај за спроведувањето и употребата на Упатството/Прирачникот е јавно достапен</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2020, 3^{to} тромесечје</p> | |
| <p>МЕРКА 3: Уредување на начинот за разделување на трошоците и приходите поврзани со економски активности од останатите активности на непрофитните организации во Законот за сметководство на непрофитни организации и во подзаконските акти</p> | | | | |
| <p>АКТИВНОСТИ:</p> | <p>ИНДИКАТОРИ</p> | <p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p> | <p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p> | <p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p> |
| <p>3.1. Да се направи оцена и анализа на Законот за сметководство на непрофитни организации со цел да се подготви законска основа за разделување на трошоците и приходите од економски активности од другите активности на непрофитните организации како и за јавно објавување на</p> | <p>1. Број на одржани тематски јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на ГО вклучени во тематските јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со оцената и</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2019, 1^{8o} - 2^{po} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>финансиските податоци на граѓанските организации</p> | <p>анализата на Законот за сметководство на непрофитни организации со цел да се подготви законска основа за разделување на трошоците и приходите од економски активности од другите активности на непрофитните организации и за јавно објавување на финансиските податоци на граѓанските организации</p> <p>5. Објавена е анализата на сегашната состојба со финансиското известување на граѓанските организации со препораките за најсоодветниот модел за разделување на трошоците и приходите во врска со економските активности од другите активности на непрофитните организации како и за јавно објавување на финансиските податоци на граѓанските организации</p> | | | |
| <p>3.2. Подготовка на измени на Законот за сметководство на непрофитни организации во врска со разделување на трошоците и приходите од економски активности од другите активности на непрофитните организации и за јавно објавување на финансиските податоци на граѓанските организации</p> | <p>1. Подготвени се измени на Законот за сметководство на непрофитни организации во врска со обврската на непрофитните организации за разделување на сметководството на профитниот и непрофитниот приход и објавување на финансиските податоци за граѓанските организации</p> | <p>Министерство за финансии</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | <p>2019, 3^{то} - 4^{то} тримесечје</p> | |
| <p>3.3. Обезбедување редовна координација на надлежните институции во врска со дополнителна анализа на</p> | <p>1. Број на одржани состаноци помеѓу претставниците на Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Царинската управа</p> | <p>Министерство за финансии</p> <p>Управа за јавни приходи</p> | <p>2019, 1^{во} - 2^{ро} тримесечје</p> | |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| <p>подзаконските акти за сметководство на непрофитните организации</p> | <p>2. Објавена е анализата на подзаконските акти за сметководство на непрофитните организации</p> | <p>и Царинска управа</p> | | |
| <p>3.4. Подготовка на алатки за документирање - хартиена или електронска форма - кои ќе се користат за (јавна) контрола на профитните и непрофитните активности на непрофитни организации</p> | <p>1. Подготвени се обрасци (хартиени или електронски) кои ќе се користат од непрофитните организации со цел собирање на финансиски податоци за профитните активности кои ги спровеле во претходната фискална година 2. Спроведени се јавни консултации за спроведувањето на алатките по 1^{вата} година од спроведувањето</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2019, 3^{то} - 4^{то} тромесечје 2020, 4^{то} тромесечје</p> | |
| <p>3.5. Поставување на интернет база на Министерството за финансии за јавно објавување на сите финансиски податоци за активностите (профитни и непрофитни) спроведени од непрофитните организации</p> | <p>1. Поставена е интернет база 2. Јавно објавување на финансиските извештаи на непрофитните организации</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2020, 2^{ро} тромесечје</p> | |
| <p>3.6. Организирање на тематска тркалезна маса со претставници на непрофитните организации со цел да се разговара за напредокот и да се препорачаат дополнителни подобрувања за јавната контрола на финансиските активности на непрофитните организации</p> | <p>1. Организирани се тематски тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во дискусијата на тркалезната маса 3. Заклучоците од тематската тркалезна маса јавно се објавени 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со дополнително подобрување на јавната контрола на финансиските активности на непрофитните организации</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2020, 3^{то} тромесечје</p> | |

| МЕРКА 4: Анализа и измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри од аспект на европските практики и домашните потреби | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 4.1. Спроведување на анализа на потребите и можностите за распределба на средства од игрите на среќа со компаративна анализа на регулирањето на средствата од игрите на среќа во другите европски земји | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работна група за анализата на потребите 2. Број на институции застапени во работната група 3. Број на граѓанските организации застапени во работната група 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со распределбата на средствата од игрите на среќа 5. Спроведена е анализа на потребите и јавно е објавена (вклучително и компаративната анализа за распределбата на средствата од игрите на среќа во други држави-членки на ЕУ) | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Министерство за финансии</p> <p>други релевантни институции</p> | 2019, 2 ^{PO} тромесечје | |
| 4.2. Вршење на јавни консултации за потребата да се прошират активностите на граѓанските организации финансирани преку средствата до игрите на среќа | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на ГО вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Извештајот за јавните консултации е подготвен и јавно е објавен | <p>Министерство за финансии</p> <p>Министерство за правда</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | 2019, 3 ^{TO} - 4 ^{TO} тромесечје | |
| 4.3. Подготвување на измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проширени се областите со активности на граѓанските организации кои може да се финансираат преку средства од лотарија | Министерство за труд и социјална политика | 2020, 1 ^{BO} тромесечје | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | <p>2. Додадени се области од развојот на граѓанскиот сектор кои може да се финансираат преку средства од лотарија (со цел кофинансирање на проекти на ЕУ и развој на програма за институционална поддршка на граѓанските организации)</p> <p>3. Дополнет е член 16 од Законот (став 2 и 6) во врска со финансиските ограничувања</p> <p>4. Утврден е систем на годишни одлуки за распределба на средствата од лотаријата</p> | | | |
| <p>4.4. Донесување на годишна одлука на Владата за распределба на средствата од игрите на среќа врз основа на претходно донесена секторска анализа</p> | <p>1. Број на усвоени одлуки за распределба на средства од игрите на среќа</p> <p>2. Број на подрачја кои се финансирани со средства од игрите на среќа</p> <p>3. Воспоставен е модел за Распределба на средства од игрите на среќа врз основа на проценти</p> | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> | <p>2020, 1^{BO} тромесечје</p> | |
| <p>4.5. Формирање на единствен фонд за кофинансирање на ЕУ проекти</p> | <p>1. Формиран е единствен фонд за кофинансирање на проекти на ЕУ во надлежност на една институција</p> <p>2. Обезбедени се средства за кофинансирање на проекти на ЕУ</p> <p>3. Усвоени се правила за кофинансирање на проекти на ЕУ</p> | <p>Министерство за финансии</p> | <p>2020, 1^{BO} тромесечје</p> | |
| <p>4.6. Формирање на единствен фонд за институционална поддршка за развој на капацитетите на граѓанските организации</p> | <p>1. Формиран е единствен фонд за финансирање на институционална поддршка за развој на капацитетите на граѓанските организации во надлежност на една институција</p> <p>2. Обезбедени се средства за</p> | <p>Министерство за финансии</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за</p> | <p>2020, 1^{BO} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | финансиска институционална поддршка 3. Усвоени се правила за финансиска институционална поддршка | соработка со невладини организации | | |
| 4.7. Формирање на меѓуресорска комисија за координација на јавното финансирање на проектите и програмите на граѓанските организации | 1. Формирана е меѓуресорска комисија 2. Листа на членови на меѓуресорската комисија 3. Број на одржани седници 4. Број на јавни институции кои ги усогласиле интерните акти со уредбата за доделување на буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Други релевантни институции | 2018, 4 ^{то} тромесечје постојано | |
| 4.8. Воспоставување на систем за годишна анализа на потребите во секторот (секторска анализа) и годишно планирање на повиците за доставување предлози кои ќе се финансираат од државниот буџет | 1. Подготвен е образец за подготовка на секторската анализа 2. Подготвен е образец за подготовка на Годишниот план за повици за доставување предлог проекти 3. Број на институции кои подготвиле секторска анализа 4. Одржана е тематска сесија на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со секторската анализа 5. Спроведени се јавни консултации за приоритетите кои ќе се финансираат од државниот буџет 6. Одржана е сесија на меѓуресорската комисија за приоритетите кои ќе се финансираат од државниот буџет 7. Објавување на секторската анализа и на Годишниот план за повици за доставување на предлог проекти | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Други релевантни институции | 2020, 3 ^{то} тромесечје | |

МЕРКА 5: Донесување на правно обврзувачки акт за распределба на средства за граѓански организации од буџетот и унапредување на координацијата на органите на државната управа, транспарентноста и отчетноста во користењето на средствата

| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
|---|---|---|--|-----------------------|
| 5.1. Спроведување на јавни консултации за нацрт владината уредба за доделување на буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации (поврзаност со активност 1.3.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на ГО вклучени во јавните консултации 3. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за предлог Уредбата 4. Извештајот за јавните консултации е подготвен и јавно е објавен | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018 , 3 ^{то} - 4 ^{то} тромесечје 2019 , 3 ^{то} - 4 ^{то} тромесечје | |
| 5.2. Усвојување на владината Уредба за доделување буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации | 1. Усвоена е Уредбата за доделување на буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018 , 4 ^{то} тромесечје | |
| 5.3. Изработка на Прирачник за примена на владината Уредба за доделување на буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Објавен е Прирачникот за примена на Уредбата за доделување на буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации 2. Објавена е и пример тендерска документација за повиците за доставување на предлог проекти | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2019 , 1 ^{во} тромесечје Постојано | |
| 5.4. Изработка на сеопфатна програма за обука на државните службеници за спроведување на Уредбата за доделување на буџетски средства за проектите и | <ol style="list-style-type: none"> 1. Изработена е сеопфатна програма за обука 2. Број на спроведени обуки 3. Број на обучени државни службеници | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2019 , 2 ^{ро} тромесечје Постојано | |

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------|
| <p>програмите кои ги спроведуваат граѓанските организации</p> | | | | |
| <p>5.5. Воспоставување на систем за мониторинг на спроведувањето на владината Уредба за доделување на буџетски средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p> | <p>1. Изработени се обрасци за известување за употребата на доделените средства за проекти и програми на граѓанските организации 2. Број на институции кои известуваат за доделените средства 3. Број на годишни извештаи за доделените средства прифатени од Владата 4. Број на објавени годишни извештаи за доделените средства</p> | <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | <p>2019, 1^{во} тромесечје</p> | |
| <p>МЕРКА 6: Воспоставување функционален Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> | | | | |
| <p>АКТИВНОСТИ:</p> | <p>ИНДИКАТОРИ</p> | <p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p> | <p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p> | <p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p> |
| <p>6.1. Обезбедување на редовна работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> | <p>1. Обезбедена е квалитетна техничка поддршка за работата на Советот 2. Број на одржани седници на Советот 3. Број на закони, подзаконски акти и други акти за кои Советот дал свое мислење</p> | <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | <p>2018, 2^{по} тромесечје Постојано</p> | |
| <p>6.2. Изработка на ефикасни методи за консултирање и информирање на граѓанските организации за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор така што Советот да стане ефективен</p> | <p>1. Изработена е веб страница на Советот; 2. Изработени се и објавени годишни извештаи за работата на Советот 3. Формирани се работни групи во рамки на Советот</p> | <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | <p>2018, 2^{по} тромесечје Постојано</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|
| механизам за оформување на политиките за граѓанскиот сектор | | | | |
| 6.3. Спроведување на стратешко планирање на работата на Советот | <ol style="list-style-type: none"> 1. Спроведено е стратешко планирање на работата на Советот 2. Врз основа на спроведеното стратешко планирање дадени се препораки за подобрување на работата на Советот | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018 , 2 ^{po} тромесечје | |
| МЕРКА 7: Унапредување на статусот на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат во насока на создавање овозможувачка средина за граѓанскиот сектор | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 7.1. Измена на организациската структура на Одделението за соработка со невладини организации во Генералниот секретаријат со цел да стане сектор | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготвен е нацрт подзаконски акт кој ќе ја подобри организациската структура на Одделението за соработка со невладини организации од Генералниот секретаријат 2. Спроведени се консултации за подзаконскиот акт 3. Подзаконскиот акт е донесен; 4. Преку новата систематизација, обезбеден е доволен обем на работа; 5. Зголемен е капацитетот на Секторот за соработка со невладиниот сектор како организациона единица задолжена за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор | Генерален секретаријат | 2018 , 4 ^{to} тромесечје | |
| 7.2. Развивање на активности за градење на капацитетите на Одделението/Секторот за | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на обуки на кои присуствувале вработените од Одделението 2. Редовно се врши пренос на знаење со | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини | 2019 , 2 ^{po} тромесечје | |

| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------|
| соработка со невладини организации во следниот период | релевантните институции во регионот и Европа | организации | Постојано | |
| МЕРКА 8: Зајакнување на капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот сектор и унапредување на методите за комуникација и координација на членовите на мрежата | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 8.1. Изработка на модули за обука на членовите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот сектор со фокус на начините за соработка меѓу институциите и граѓанскиот сектор | <ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени се соодветни едукативни модули за државните службеници 2. Организирани се најмалку две обуки годишно 3. Број на учесници во сите модули за обука | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018, 2 ^{PO} тромесечје Постојано | |
| 8.2. Воспоставување на функционални механизми за координација меѓу членовите на Мрежата | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на координативни состаноци на Мрежата 2. Број на органи и институции кои се вклучени во координативните активности 3. Подготвени се критериуми за избор/номинација на државните службеници одговорни за соработка со граѓанските организации во секое министерство 4. Списокот на членови и нивни заменици во Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанските организации се ажурира на редовна основа и се објавува на веб страницата www.nvosorobotka.gov.mk | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018, 2 ^{PO} тромесечје Постојано | |

| МЕРКА 9: Зголемување на достапноста и дисеминацијата на јавните податоци за регистрираните граѓански организации во Централниот регистар на Република Македонија | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 9.1. Подобрување на базата на регистрирани граѓански организации во Централниот регистар | 1. Проширени се јавно достапните информации за регистрираните граѓански организации 2. Финансиските извештаи на граѓанските организации се јавно достапни | Централен регистар | 2019, 2 ^{PO} тромесечје | |
| 9.2. Подобрување на регулативите кои се однесуваат на постапките за добивање на потребните информации од Централниот регистар со цел јавно финансирање на проектите и програмите на граѓанските организации | 1. Процедурите се изменети, така што јавните донатори ќе ги бараат сите неопходни податоци за распределба на нивните средства директно од Централниот регистар, наместо од апликантите | Централен регистар | 2019, 3 ^{TO} тромесечје | |
| МЕРКА 10: Промовирање и поттикнување на добрите практики за соработка со граѓанските организации на локално ниво | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 10.1. Воспоставен е комуникациски систем и пракса за размена на искуства за поддршка на развојот на граѓанскиот сектор на локално ниво | 1. Организиран се годишно најмалку два состаноци за размена на добри практики меѓу органите на централно и локално ниво (на пример, јавно финансирање, учество во процесот на креирање политики) | Министерство за локална самоуправа Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018, 4 ^{TO} тромесечје Постојано | |

| | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------|
| | 2. Број на донесени локални документи и други механизми за соработка со граѓанските организации | | | |
| МЕРКА 11: Подобрување на комуникацијата и зголемување на видливоста на Одделението за соработка со невладини организации и граѓанските организации во јавност | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 11.1. Организирање на „Отворени денови“ за граѓанските организации | <ol style="list-style-type: none"> Информативните денови се организираат еднаш годишно Број на граѓански организации и граѓани кои учествуваат во „Отворените денови“ Број на објави во медиумите во врска со „Отворените денови“ | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018 , 3 ^{то} тримесечје, а подоцна еднаш годишно | |
| 11.2. Подобрување на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk со информации и бази на податоци | <ol style="list-style-type: none"> Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е подобрена со информации и бази на податоци Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е централно место за објавување на информации за отворените повици за доставување предлог проекти Се изготвуваат редовни билтени и се споделуваат со јавноста; | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2018 , 3 ^{то} тромесечје Постојано | |

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА, АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И КРЕИРАЊЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ, СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ

Цели:

- **Зголемување на учеството на граѓанските организации во процесот на креирање на политики и донесување на закони**
- **Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската интеграција**

МЕРКА 12: Унапредување на примената на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики

| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
|--|---|---|--|-----------------------|
| 12.1. Следење на спроведувањето на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики | 1. Годишниот извештај за спроведување на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики за претходната година се доставува до Владата и се објавува еднаш годишно, најдоцна до 15 април во тековната година | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | Постојано - најдоцна до 15 април за претходната година | |
| 12.2. Усвојување на измени на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики согласно резултатите од мониторингот | 1. Препораките од овие годишни извештаи се спроведени во пракса; 2. Органите на државната управа подготвуваат извештаи во врска со консултациите за секоја поединечна јавна консултативна средба кои содржат информации за добиените забелешки и коментари | Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | 2019, 1 ⁸⁰ тромесечје | |
| 12.3. Изработка на модел за вклучување и избор на граѓанските | 1. Изработка на модел за вклучување и избор на граѓанските организации во | Генерален секретаријат - Одделение за | 2019, 1 ⁸⁰ тромесечје | |

| | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------|
| <p>организации во работните групи на органите на државната управа</p> | <p>работните групи на органите на државната управа од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> <p>2. Одржани се консултации во врска со моделот за вклучување и избор на граѓанските организации во работните групи на органите на државната управа</p> <p>3. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор го усвои моделот за вклучување и избор на граѓанските организации во работните групи на органите на државната управа</p> <p>4. Бројот на претставници од граѓанскиот сектор во работните групи на органите на државната управа</p> | <p>соработка со невладини организации</p> | | |
| <p>МЕРКА 13: Соработка со постојните ефективни тематски мрежи на граѓанските организации за структуриран дијалог во процесот на креирање политики</p> | | | | |
| <p>АКТИВНОСТИ:</p> | <p>ИНДИКАТОРИ</p> | <p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p> | <p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p> | <p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p> |
| <p>13.1. Активно вклучување на мрежите од граѓански организации во процесот на креирање политики</p> | <p>1. Број на одржани дискусии / форуми / тркалезни маси со постојните ефективни тематски мрежи на граѓански организации</p> <p>2. Број на претставници од постојните тематски мрежи на граѓанскиот сектор во работните групи на органите на државната управа</p> <p>3. Направена е анализа на прегледот на сегашниот статус на капацитетите на</p> | <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Други релевантни институции</p> | <p>2018, 4^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| | граѓанските организации за учество во креирањето и мониторингот на јавните политики | | | |
| 13.2. Обезбедување редовна комуникација на органите на државната управа со тематските мрежи на граѓански организации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани консултативни средби на органите на државната управа со тематските мрежи на граѓански организации 2. Информациите за процесот на креирање политики постојано се дистрибуираат до тематските мрежи на граѓанските организации преку различни начини за комуникација | <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Други релевантни институции</p> | <p>2018, 4^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p> | |
| МЕРКА 14: Анализа на потребите и можностите за законско уредување на постапката за изготвување закони и консултации со засегнатите страни | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 14.1. Оценување на сегашната правна рамка за постапката за подготовка на закони и консултации со засегнатите страни | <ol style="list-style-type: none"> 1. Оценување на постојната законска рамка и практики и објавување на анализата, заедно со препораки за воведување нови законски решенија 2. Препораките за подобрување на законите се спроведени | <p>Министерство за информатичко општество и администрација</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | <p>2020, 1^{во} тромесечје</p> | |
| 14.2. Измени на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работната група за подготовка на измени на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер со вклучени претставници на граѓанските организации | <p>Министерство за информатичко општество и администрација</p> <p>Генерален секретаријат</p> | <p>2020, 2^{во} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------|
| | <p>2. Спроведени се консултации за иземните на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер</p> <p>3. Измените на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се подготвени согласно обврската за консултирање на јавноста во постапката за донесување закони, подзаконски акти и други акти</p> | - Одделение за соработка со невладини организации | | |
| 14.3. Измени на Деловникот за работа на Владата | 1. Уسوени се измени на Деловникот за работа на Владата така што во член 66 се предвидува обврската за доставување извештаи за спроведените консултации | Генерален секретаријат | 2019, 1 ^{во} тромесечје | |
| МЕРКА 15: Вклучување на теми за учество во процесите за креирање политики и донесување закони во програмите за обука на административните службеници | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 15.1. Развивање на програми за обука за административните службеници за причините и начинот на кој може ефективно да се спроведе процесот на јавни консултации | <p>1. Организирани се најмалку две обуки годишно</p> <p>2. Број на обучени административни службеници</p> | <p>Министерство за информатичко општество и администрација</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> | <p>2019, 3^{то} - 4^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p> | |
| 15.2. Изработка на Упатство за административните службеници за ефективно вршење на јавни | 1. Упатството е изработено и дистрибуирано со примери од добри практики, совети и алатки за | Министерство за информатичко општество и | 2019, 3^{то} - 4^{то} тромесечје | |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|
| консултации | подготовка и вршење на консултациите | администрација Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации | Постојано | |
| МЕРКА 16: Унапредување на можностите за консултации со засегнатите страни преку Единствениот национален електронски регистар (ЕНЕР) и поттикнување за негово користење | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 16.1. Зголемување на употребата на ЕНЕР од страна на органите на државната управа | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на предлози на закони и други акти објавени на ЕНЕР 2. Број на органи на државната управа кои имаат спроведено консултации преку ЕНЕР 3. Органите на државната управа подготвуваат и објавуваат извештаи за консултациите на ЕНЕР за секоја поединечна јавна консултативна средба, со информации за добиените забелешки и коментари | Министерство за информатичко општество и администрација | 2019, 1 ^{BO} тромесечје Постојано | |
| 16.2. Зголемување на употребата на ЕНЕР од граѓанскиот сектор и граѓаните | <ol style="list-style-type: none"> 1. Спроведена е јавна кампања за можностите за користење на ЕНЕР 2. Број на регистрирани граѓани и граѓански организации | Министерство за информатичко општество и администрација | 2019, 1 ^{BO} тромесечје Постојано | |

МЕРКА 17: Соработка со претставници на граѓанските организации во спроведување на наставни предмети и активности во училиштата поврзани со темите демократија и граѓански сектор

| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
|--|---|--|---|-----------------------|
| 17.1. Спроведување анализа за реализацијата на предметите и активностите поврзани со демократијата и граѓанскиот сектор | 1. Направена е анализа со препораки за дополнително подобрување на реализацијата на предметите и активностите поврзани со демократијата и граѓанскиот сектор | Министерство за образование и наука Други релевантни институции | 2019, 2 ^{po} тромесечје | |
| 17.2. Поттикнување соработка на образовните институции со граѓанските организации при реализирање на предмети и активности поврзани со демократијата и граѓанскиот сектор | 1. Број на граѓански организации вклучени во спроведувањето на образовни програми поврзани со демократијата и граѓанскиот сектор 2. Изработен интернет каталог на програми за неформално образование кои ќе ги спроведуваат граѓанските организации | Министерство за образование и наука Други релевантни институции | 2019, 4 ^{to} тромесечје Постојано | |
| 17.3. Обезбедување поддршка за професионален развој на наставниците во основните и средните училишта, стручните служби и директорите во врска со граѓанското образование | 1. Изработени програми за професионален развој на наставниците за граѓанското образование 2. Спроведени семинари и работилници за професионален развој на наставници за граѓанското образование 3. Обезбедени се средства за покривање на трошоците за учество на обуката за граѓанското образование организирани од други засегнатите страни (граѓанските организации) 4. Број на наставници од основните и средните училишта, стручни служби и | Министерство за образование и наука Други релевантни институции | 2020, 2 ^{po} тромесечје | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| | директори обучени за граѓанско образование | | | |
| МЕРКА 18: Вклучување на граѓанските организации во работните тела за подготовка на преговарачките позициите и преговори со Европската унија | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 18.1. Активно учество и консултации на граѓанските организации при подготовка на НПАА | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирано координативно тело за сите засегнати страни (вклучително и за граѓанските организации) со цел да се обезбеди ефикасна рамка за спроведување на НПАА 2. Број на сите видови консултации кои се спроведени при подготовка на преговарачките позиции со Европската унија 3. Број на организирани работилници и семинари чија цел е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за учество при утврдувањето на јавни политики поврзани со приемот во Европската Унија | Секретаријат за европски прашања | 2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано | |
| 18.2. Зајакнување на партнерството при утврдување на политики поврзани со интеграцијата во ЕУ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на состаноци со претставници од граѓанските организации во врска со прашањата поврзани со процесот на интеграција во ЕУ 2. Број на седници на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со дефинирање на политиките за интеграција во ЕУ | Секретаријат за европски прашања | 2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано | |

| МЕРКА 19: Активно вклучување на граѓанските организации во програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапната помош (секторски работни групи, мониторинг комитети и сл.) | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 19.1. Постојано информирање на граѓанските организации за програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапната помош | 1. Информации поврзани со програмирање и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапната помош редовно се објавуваат на интернет-страницата на Секретаријатот за европски прашања 2. Бројот на информативни билтени кои се доставуваат до граѓанските организации | Секретаријат за европски прашања | 2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано | |
| 19.2. Вклучување на претставниците на граѓанските организации во програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапна помош врз основа на транспарентни процеси и процедури за избор | 1. Критериумите за избор се дискутирани и дефинирани од Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2. Број на претставници од граѓански организации во секторските работни групи, мониторинг комитети и други формални работни групи | Секретаријат за европски прашања | 2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано | |
| МЕРКА 20: Консултации и соработка на органите на државната управа и граѓанските организации за сеопфатна подготовка на извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните меѓународни договори и континуирано исполнување на обврските на Република Македонија | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 20.1. Вклучување на претставници од граѓанските организации при подготовка на извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните | 1. Бројот на претставници од граѓанските организации кои се вклучени во работните групи за подготовка на извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните | Министерство за надворешни работи | 2018, 4 ^{то} тромесечје Постојано | |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
| <p>меѓународни договори и континуирано исполнување на обврските на Република Македонија</p> | <p>меѓународни договори и континуирано исполнување на обврските на Република Македонија 2. Број на јавни дебати во врска со извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните меѓународни договори и континуирано исполнување на обврските на Република Македонија 3. Број на извештаи кои се подготвени во координација со граѓанските организации</p> | | | |
| <p>МЕРКА 21: Зголемување на учеството на граѓанските организации во европските и регионалните мрежи и активности</p> | | | | |
| <p>АКТИВНОСТИ:</p> | <p>ИНДИКАТОРИ</p> | <p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p> | <p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p> | <p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p> |
| <p>21.1. Спроведување на образовни програми за активно учество во европските и регионалните мрежи и активности</p> | <p>1. Организирано се најмалку две обуки за претставниците на граѓанските организации годишно за активно учество во европските и регионалните мрежи и активности 2. Број на обучени претставници од граѓанските организации и нивни активисти</p> | <p>Секретаријат за европски прашања Други релевантни институции</p> | <p>2018, 4^{то} тромесечје Постојано</p> | |
| <p>21.2. Постојано информирање на граѓанските организации во врска со активно учество во европските и регионалните мрежи и активности</p> | <p>1. Број на спроведени активности за информирање во врска со можностите за вмрежување со граѓанските организации од регионот и ЕУ 2. Број на граѓански организации што зеле учество во различните европски и регионални мрежи и активности</p> | <p>Секретаријат за европски прашања Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Други релевантни институции</p> | <p>2018, 4^{то} тромесечје Постојано</p> | |

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО КАКО ЧИНИТЕЛ ВО СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

Цели:

- Развој на социјално претприемништво;
- Зголемување на учеството на граѓанските организации за обезбедување услуги за потребите на заедницата;
- Промовирање и развој на волонтерството;
- Поттикнување на граѓаните и деловниот сектор за поддршка и придонес за развој на граѓанскиот сектор.

МЕРКА 22: Подигнуваена свеста за социјалното претприемништво

| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
|--|---|---|---|-----------------------|
| 22.1 Спроведување на информативни и образовни активности фокусирани на придонесот на граѓанските организации за развој на социјалното претприемништво | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на јавни настани организирани на тема социјално претприемништво (саеми, конференции итн.) 2. Број на медиумски објави на тема социјално претприемништво 3. Број на службени лица и административни службеници, експерти и претставници од академската заедница и од приватниот сектор кои се информирани за социјалното претприемништво | Министерство за труд и социјална политика | 2018, 4 ^{ТО} тромесечје Постојано | |

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------|
| <p>22.2 Поттикнување на јавна промоција на добрите практики преку примерите на граѓанските организации и спроведување иницијативи за социјално претприемништво</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на јавни настани (конференции, дебати, тркалезни маси) организирани за да се промовираат иницијативите на граѓанските организации за социјално претприемништво и во врска со социјалното претприемништво 2. Број на примери за социјално претприемништво/добри практики кои се јавно достапни | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> | <p>2018, 4^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p> | |
| <p>МЕРКА 23: Создавање на поттикнувачко правно окружување за социјално претприемништво</p> | | | | |
| <p>АКТИВНОСТИ:</p> | <p>ИНДИКАТОРИ</p> | <p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p> | <p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p> | <p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p> |
| <p>23.1 Усвојување на Стратегијата за развој на социјално претприемништво</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Заинтересираните страни од јавниот сектор, граѓанскиот сектор, претприемничката и академската заедница активно учествуваа во подготовката на Стратегијата 2. Спроведени се сеопфатни јавни консултации за Стратегијата за развој на социјалното претприемништво 3. Усвоена е Стратегијата за развој на социјално претприемништво | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Други релевантни институции</p> | <p>2019, 1^{во} тромесечје</p> | |
| <p>23.2 Усвојување на останатата потребна законска, институционална и финансиска рамка за развој на социјалното претприемништво</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализа на потребните промени во законската, институционалната и финансиската рамка за развој на социјалното претприемништво 2. Воведени се резервирани јавни набавки за граѓанските организации | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Други релевантни институции</p> | <p>2019, 1^{во}- 2^{по} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|
| | и за социјалните претпријатија во Законот за јавните набавки | | | |
| МЕРКА 24: Обезбедување финансиска помош и развој на претприемачките вештини кај граѓанските организации за социјално претприемништво | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 24.1 Воспоставување на систем на финансиски стимулации за развој на иницијативи за социјално претприемништво на граѓанските организации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на јавни повици за финансирање предлог-проекти од локални, национални средства и средства од ЕУ чија цел е иницирање, постигнување и одржување на солвентноста на иницијативите за социјално претприемништво 2. Број на граѓански организации кои успешно спровеле проекти финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ | Министерство за труд и социјална политика | 2019, 1^{во} - 2^{ро} тромесечје Постојано | |
| МЕРКА 25: Воспоставување на рамка за одржливост на обезбедувањето на социјални услуги од страна на граѓанските организации | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 25.1. Измени на Законот за социјална заштита со цел да се воведат социјални договори за обезбедување на услуги финансирани од државата | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работната група за подготовка на измени на Законот за социјална заштита 2. Спроведени се јавни консултации за измените на Законот за социјална заштита 3. Подготвени се измени на Законот за социјална заштита, вклучително и за | Министерство за труд и социјална политика | 2019, 1^{во} - 2^{ро} тромесечје | |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|
| | социјални договори за обезбедување на услуги финансирани од државата | | | |
| 25.2. Утврдување на критериумите и стандардите за обезбедување социјални услуги од страна на граѓанските организации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работната група за подготвување на методологијата за утврдување на цените на социјалните услуги 2. Подготвен е Правилник за регулирање на цените на социјалните услуги 3. Листата на цените за услугите кои ги обезбедуваат граѓанските организации е усогласена со листата на цени за услуги кои ги обезбедуваат институциите за социјална заштита и приватниот сектор со кои државата склучила договори за обезбедување социјални услуги | Министерство за труд и социјална политика | 2019, 1^{ро} - 2^{ро} тромесечје | |
| МЕРКА 26: Подобрување на условите за обезбедување услуги од страна на граѓанските организации | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 26.1. Спроведување на анализа на можностите за обезбедување услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите и друго од страна на граѓанските организации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Одржани се јавни дебати за можностите за обезбедување услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите и друго од страна на граѓанските организации 2. Дадени се заклучоци и препораки за | <p>Министерство за образование и наука</p> <p>Министерство за здравство</p> <p>Министерство за култура</p> | 2019, 3^{то} - 4^{то} тромесечје | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | <p>подобрување на услугите финансирани од државата во областа на социјалните услуги, образование, здравство, култура, млади и друго од страна на граѓанските организации</p> | <p>Агенција за млади и спорт</p> | | |
| <p>26.2. Вклучување на граѓанските организации во планирањето и развојот на мрежи за социјални услуги на локално ниво</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на граѓански организации кои учествуваат во процесот на креирање социјални планови на локално ниво 2. Број на граѓански организации даватели на социјални услуги кои учествуваат во мрежата за социјалните услуги на локално ниво 3. Број на општини во кои се воведени социјални мапи со податоци за социјалните, економските и демографските карактеристики на тамошните заедници, со цел креирање локални политики засновани врз опкружувањето и потребите на нивните жители | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> | <p>2020, 2^{ро} тромесечје</p> | |
| <p>26.3. Подобрување на капацитетот на граѓанските организации за спроведување на проекти за обезбедување социјални услуги</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани работилници за помош на граѓанските организации во процесот на аплицирање и спроведување проекти финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ 2. Број на јавни повици за финансирање на проекти на граѓански организации за обезбедување на социјални услуги 3. Број на граѓански организации | <p>Министерство за труд и социјална политика</p> | <p>2020, 3^{то} тромесечје</p> | |

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------|
| | даватели на социјални услуги кои успешно спровеле проекти финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ | | | |
| МЕРКА 27: Подобрување на правната рамка за промовирање и развој на волонтерството | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 27.1. Усвојување на Стратегија за промовирање и развој на волонтерството | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работна група во која учествуваат претставници од граѓанскиот сектор за подготовка на Стратегија за промовирање и развој на волонтерството 2. Подготвена е и објавена оценка на претходната Стратегија 3. Спроведени се сеопфатни јавни консултации за Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството 4. Усвоена е Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството | Министерство за труд и социјална политика | 2018, 4 ^{то} тромесечје | |
| 27.2. Измени на Законот за волонтерство со цел зголемување на граѓанскиот ангажман и волонтерство | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работната група за подготовка на измени на Законот за волонтерство 2. Спроведени се јавни консултации за измени на Законот за волонтерство 3. Подготвени се измени на Законот за волонтерство 4. Изработена е методологија за собирање податоци за бројот на | Министерство за труд и социјална политика | 2020, 1 ^{во} тромесечје | |

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | организации на волонтери, волонтери и други сродни податоци 5. Подготвени се и објавени годишни извештаи за волонтерството | | | |
| МЕРКА 28: Поттикнување на волонтерски активности и финансиската поддршка за граѓанските организации кои го промовираат волонтерството | | | | |
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 28.1. Организирање на промотивни активности за зголемување на волонтерството кај граѓаните | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на спроведени активности годишно за промоција на волонтерството кај граѓаните 2. Број на граѓани кои се активни во заедницата и работат како волонтери во здруженија/фондации и институции | <p>Национален Совет за промовирање и развој на волонтерството</p> <p>Одговорни институции</p> | <p>2019, 4^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p> | |
| 28.2. Градење на капацитетите на граѓанските организации за спроведување на програми и проекти за волонтерство | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на јавни повици за финансирање на проекти на граѓанските организации кои поттикнуваат волонтерство 2. Број на успешно спроведени проекти за поттикнување на волонтерството финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ 3. Број на волонтери вклучени во проектните активности | <p>Национален Совет за промовирање и развој на волонтерството</p> <p>Одговорни институции</p> | <p>2019, 4^{то} тромесечје</p> | |

| МЕРКА 29: Измена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|
| АКТИВНОСТИ: | ИНДИКАТОРИ | ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ | ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ |
| 29.1. Спроведување јавни консултации за подобрување на правната рамка за приватни донации (преку Законот за донации и спонзорства во јавните дејности или преку воведување намалување на даночната стапка во сегашните даночни закони) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации 3. Број на одржани координативни состаноци на надлежните институции 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 5. Објавен е извештајот од јавните консултации | <p>Министерство за правда</p> <p>Министерство за финансии</p> | 2018, 4 ^{то} тромесечје | |
| 29.2. Усвојување на измени на правната рамка врз основа на спроведените јавни консултации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Усвоени се измени на правната рамка 2. Воведени се дополнителни даночни олеснивања за активности поврзани со донации и филантропија од приватниот сектор | <p>Министерство за правда</p> <p>Министерство за финансии</p> | 2018, 4 ^{то} тромесечје | |
| 29.3. Мониторинг на донациите од приватниот сектор | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ревидирани се обрасците за даночните пријави за приватниот сектор (како и тие за поединци - граѓани) со цел да содржат и податоци за донациите до граѓанските организации 2. Годишно се објавува извештај за даночни олеснувања кај приватниот сектор (вклучително и за поединци - граѓани) поради обезбедени донации на граѓанските организации | Министерство за финансии | 2019, 1 ^{во} тромесечје | |